



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 28 март 1978
Скопје
Број 12 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

108.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Се прогласува Законот за наградата „Гоце Делчев“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 март 1978 година.

Број 06-868
28 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

ЗАКОН

ЗА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Член 1

Со наградата „Гоце Делчев“ (награда) се оддава општествено признание на поединци или група научни работници за еден или повеќе особено значајни научни трудови од областа на историјата на македонскиот народ објавени во текот на последната година, сметано од 1 април на изминатата година до 31 март во годината во која се доделува наградата.

Член 2

Наградата се доделува секоја година.
Во една година можат да се доделат најмногу две награди.

Член 3

Наградата ја доделува одбор за доделување на наградата (одбор).

Одборот го сочинуваат претседател и 10 членови.

Претседателот и членовите на одборот ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија од редот на научните, културните и општествените работници.

Мандатот на претседателот и членовите на одборот трае 2 години.

Член 4

Работата на одборот е јавна.

Член 5

Предлог за доделување награда можат да дадат организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации, општествени организации, здруженија на граѓани и граѓани најдоцна до 31 март во годината во која се доделува наградата.

Член 6

Одлука на Одборот со образложение за доделените награди се објавува преку печатот и другите средства за јавно информирање на 4 мај — годишнината од смртта на Гоце Делчев.

Член 7

На добитниците на наградата им се доделува диплома и паричен износ.

Паричниот износ од став 1 на овој член го утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Средства за наградата, обезбедува Републиката.

Средства за наградата можат да даваат и организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници и граѓани во вид на подароци или завештанија.

Средствата за наградата се водат на посебна сметка кај банката и можат да се користат и по истекот на буџетската година.

Член 9

Одборот донесува правилник за работа со кој поблиску се определуваат условите и постапката за доделување на наградата, работата на одборот, начинот на предавањето на наградата, обликот и содржината на дипломата, како и други прашања во врска со доделувањето на наградата.

Правилникот од став 1 на овој член го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Административните работи на одборот ги врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на науката.

Член 11

Наградата „Гоце Делчев“ во 1978 година ќе се додели за научни трудови за кои постојат услови од член 1 на овој закон објавени до 1 март 1978 година.

Член 12

По исклучок наградата „Гоце Делчев“ може во 1979 година да се додели за научни трудови објавени пред 1 март 1977 година без ограничување на бројот на наградите.

Член 13

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Решението на Владата на Народна Република Македонија бр. 5377 од 4 мај 1948 година.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ОБРАЗЕЦ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ ИЛИ ПРИВРЕМЕНИ РАБОТИ

Образец бр. 2

	Презиме и име на лицето кое врши повремени или привремени работи	Стручна подготовка	Видот и обемот на работите кои ги врши	Дата на започнувањето и завршувањето на работите	Бројот на работни денови на извршените работи	Број и дата на склучениот договор	Износот на надоместокот за извршената работа вкупно	Дали лицето е невработено или е вработено во друга организација со полно или неполно работно време	Забелешка
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									

110.

Врз основа на член 31 став 5 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗАРАДИ ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОСОБИНИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

I. — Заради проверување на особините на средствата за заштита на растенијата утврдени со дозволата за пуштање на тие средства во промет се одредуваат следните научни организации на здружениот труд од областа на заштита на растенијата:

1. — Институт за заштита на растенијата — Белград;

2. — Институт за заштита на растенијата — Загреб.

II. — Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 10-383/1

28 февруари 1978 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

111.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за организација и систематизација на работните места на Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Штип, донесена од Собранието на Заедницата на седницата одржана на 19 април 1977 година, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 9 февруари 1978 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за организација и систематизација на работните места на Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Штип, донесена од Собранието на Заедницата на седницата одржана на 19 април 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Штип на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што утврди дека е донесена од Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување, поради што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членовите 401 и 404 во врска со ставот 2 на член 408 од Законот за здружениот труд.

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспорената одлука е донесена од Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Штип и дека со неа е утврдена организацијата на стручната служба, систематизацијата на работните места, бројот на извршителите, условите потребни за секое работно место, школската подготовка, работното искуство и делокругот на работите што ги врши стручната служба.

Со ставот 2 на член 408 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) е предвидено одредбите на овој закон за работните заедници на организациите на здружениот труд да се однесуваат и на работните заедници во самоуправните интересни заедници, ако со законот не е определено поинаку. Според членот 401 од овој закон меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работната заедница и на корисниците на нивните услуги се уредуваат со самоуправни спогодба, а со неа се утврдуваат административно-стручните, помошните и нив слични работи што ги врши работната заедница. Со членот 404 од истиот закон е предвидено меѓусебните односи во поглед на условите на слободната размена на трудот и на остварување на доходот, како и другите меѓусебни односи во остварувањето на заедничките цели и интереси на работниците што вршат заеднички работи и работниците во здруже-

ните основни организации за кои се вршат тие работи, да се уредуваат со самоуправни спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности. Со оваа самоуправни спогодба се уредуваат особено и основните услови во поглед на структурата на работните места и квалификационата структура на кадрите во работната заедница. Со истата спогодба може да се предвиди давање претходна или дополнителна согласност на актите и дејствијата на работниците во работната заедница во односите кои не се однесуваат на остварувањето на самоуправните права на работниците на работната заедница, туку на остварувањето на задачите поради кои е организирана работната заедница. Со ставот 2 на член 405 од истиот закон е предвидено дека самоуправните општи акти на работната заедница мораат да бидат во согласност со самоуправната спогодба што во смислата на членот 404 од Законот за здружениот труд заемно ја склучуваат работната заедница на стручната служба и заедницата.

Според тоа, основните услови во поглед на структурата на работните места и квалификационата структура на кадрите во работната заедница на заедницата на здравството и здравственото осигурување се уредува со самоуправни спогодба, што се склучува меѓу заедницата на здравството и здравственото осигурување и работната заедница на стручната служба на заедницата. Со истата спогодба може да се предвиди и давање претходна или дополнителна согласност на актот и дејствијата на работниците во работната заедница во односите што се однесуваат на остварувањето на задачите поради кои е организирана работната заедница. Произлегува дека конкретното утврдување на организацијата и систематизацијата на работ-

ните места во работната заедница на стручната служба на заедницата се врши со самоуправни спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности, што ја склучуваат работниците на заедницата на стручната служба, а не со одлука на Собранието на заедницата на здравството и здравственото осигурување. Меѓутоа, овој самоуправен акт треба да биде во согласност со самоуправната спогодба од член 404 од Законот за здружениот труд. На тој начин, заедницата на здравството и здравственото осигурување би имала влијание на работата на стручната служба што ја основала за вршење на определени работи, без при тоа да се повредуваат самоуправните права на работната заедница на оваа служба.

Со оглед на тоа што организацијата и систематизацијата на работните места на стручната служба на заедницата е утврдена со оспорената самоуправни спогодба од Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Штип, место тоа утврдување да се изврши со склучување на самоуправни спогодба од страна на работниците на стручната служба, Судот оцени дека таа не е во согласност со членовите 401, 404 и ставот 2 на член 405 во врска со ставот 2 на член 408 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 63/77

9 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

144.

Врз основа на член 28 од Статутот на Заедницата на научните дејности, Собранието на Заедницата на научните дејности, на седницата одржана на 6 март 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ПОДГОТОВКИ ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

I. Во Иницијативниот одбор за подготовки за конституирање на самоуправните интересни заедници на научните дејности се именуваат:

- а) за претседател — д-р Мирко Арсовски, ЗДИШ „Треска“ — Скопје,
- б) за членови:
 1. претставник на Републичката конференција на ССРМ;
 2. претставник на Сојузот на синдикатите на Македонија;
 3. претставник на Стопанската комора на Македонија;
 4. Предраг Митров, Рудници и железарница „Скопје“;
 5. Благоја Левајковик, „Охрид“ — Скопје;
 6. д-р Атанас Илиев — Факултет за ветеринарни науки;
 7. проф. д-р Цветанка Најчевска — Земјоделски факултет — Скопје;
 8. м-р Димитар Јуруковски — Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје;

9. проф. д-р Иван Петров, Хемиски факултет — Скопје;

10. проф. д-р Бранко Никодиевиќ — Институт за фармакологија при Медицинскиот факултет — Скопје;

11. проф. д-р Миодраг Брајевик — Технолошки факултет — Скопје;

12. д-р Ристо Поплазаров — Институт за национална историја.

II. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на Заедницата.

Бр. 08-372/1

7 март 1978 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Тодор Цунов, с. р.

145.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Заедницата на научните дејности, на седницата одржана на 6 март 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Се распишуваат избори за делегати во самоуправните интересни заедници на научните дејности.

2. Изборите за делегати во самоуправните интересни заедници на научните дејности ќе се одр-

жат на 27 април 1978 година, а денот за роковите на изборната дејност почнува да тече од 6 март 1978 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на Заедницата.

Бр. 08-366/1
7 март 1978 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Тодор Цунов, с. р.

146.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Заедницата на научните дејности, на седницата одржана на 6 март 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ВРАБОТУВАЊЕТО

I. За членови на Изборната комисија за спроведување избори за делегати во самоуправните интересни заедници од областа на образованието, науката, културата, физичката култура и вработувањето се именуваат:

- а) За претседател м-р Славко Гелевски;
за заменик Новак Марковски.
- б) За членови:
 - 1. Секретар Александар Денков;
за заменик Благоја Симоновски;
 - 2. Член Перо Гулевски;
за заменик Велко Андреев.

II. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на Заедницата.

Бр. 08-365/1
7 март 1978 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Тодор Цунов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

147.

Врз основа на член 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 13 март 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕН И ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

За спроведување на изборите на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата се именува Републичката изборна комисија и тоа:

а) За претседател: Никола Коневски, раководител на група во Секретаријатот за законодавство и организација,

за негов заменик: Бахри Ислами, судија на здружен труд на Македонија;

б) За секретар: Трајче Стипцаров, началник на одделение во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување,

за негов заменик: Благоја Марковски, самостоен стручен соработник во Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита;

в) За член: Ѓорѓи Чурлинов, началник на Одделението за додаток на деца и општи работи во Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,

за негов заменик: Бутров Коста, началник на Одделението за општи работи при Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 132/6
13 март 1978 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

148.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 13 март 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

II

Изборите ќе се одржат на 17 април 1978 година.

III

Изборот на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата ќе се изврши во делегатските единици за избор на делегати утврдени со одлуки на Собранието на Републичката заедница.

IV

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија се определува 13 март 1978 година.

V

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 132/5
13 март 1978 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

149.

Врз основа на член 10 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 13 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата го сочинуваат 93 делегати.

Член 2

Делегатски единици во избирање делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата се: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата; извршните органи на општествените организации кои вршат дејност од интерес на општествената заштита на децата; заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката и тоа:

1. Делегатска единица број 1: Собрание на градската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје кое избира 12 делегати и тоа 6 делегати од редот на корисниците на услугите и 6 делегати од редот на работниците од организациите на здружен труд кои вршат дејност од областа на општествената заштита на децата — даватели на услугите;

2. Делегатска единица број 2, 3, 4, 5 и 6: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата Битола, Куманово, Прилеп, Т. Велес и Штип кои избираат 4 делегати и тоа два делегати од редот на корисниците на услугите и два делегати од редот на работниците од организациите на здружен труд кои вршат дејност од областа на општествената заштита на децата — даватели на услугите;

3. Делегатска единица број 7, 8, 9, 10, 11 и 12: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Охрид, Струмица и Тетово кои избираат 3 делегати и тоа 2 делегати од редот на корисниците на услугите и еден делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд кои вршат дејност од областа на општествената заштита на децата — даватели на услугите;

4. Делегатска единица број 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата Македонски Брод, Винаца, Валандово, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга и Берово кои избираат 2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на услугите и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд кои вршат дејност од областа на општествената заштита на децата — даватели на услугите;

5. Делегатска единица број 31: Совет за грижи и воспитување на децата на СРМ кој избира 1 делегат — даватели на услугите;

6. Делегатска единица број 32: Републички одбор на Црвен крст на Македонија кој избира 2 делегати — даватели на услугите;

7. Делегатска единица број 33: Феријален сојуз на Македонија, Сојуз на извидници на Македонија кои избираат 1 делегат — даватели на услугите;

8. Делегатска единица број 34: Сојуз на педагошките друштва на Македонија, Заедница на предучилишните установи на СРМ, Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето кои избираат 1 делегат — даватели на услугите;

9. Делегатска единица број 35: Републички завод за унапредување на домаќинството, Републички завод за здравствена заштита кои избираат 1 делегат — даватели на услугите;

10. Делегатска единица број 36: Сојуз на пензионерите на Македонија, Сојуз на трудовите инвалиди на Македонија кои избираат 1 делегат — корисници на услугите.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 132/4
13 март 1978 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

150.

Врз основа на член 10 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНАЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 1

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица се обезбедува право на додаток на деца, бр. 842/7 што Собранието на Републичката заедница ја донесе на 28 декември 1977 година, во член 2, ред 3, бројката „1978“ се заменува со бројката „1979“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 90/10
27 февруари 1978 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ

151.

Врз основа на член 32, а со примена на членовите 7 и 46 од Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на основното образование на град Скопје, Собранието на СИЗ на основното образование на град Скопје, со претходно консултирање на собранијата на основните заедници на основното образование во општините на град Скопје, на седницата од 24 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личните доходи на работниците од земјоделска дејност за финансирање дејноста на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на град Скопје во 1978 година, утврдена во член 2 од Одлуката за утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на работниците за финансирање дејноста на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на град Скопје во 1978 година, бр. 08-1821 од 29. XII. 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/78) во висина од 5,40 се заменува со нова стапка од 1,50.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1978 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и службеното гласило на СИЗ на основното образование на град Скопје.

Бр. 08-1821/77

24 февруари 1978 година
Скопје

Претседател,
Тасе Ивановски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

152.

Врз основа на член 7 од Статутарната одлука за организацијата и остварување на самоуправувањето во Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, и член 10 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, на својата седница одржана на 16 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ, БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

I

Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита го сочинуваат вкупно 75 делегати од кои 35 од редот на корисниците на услуги и 40 делегати од редот на давателите на услуги.

II

За избор на делегати за Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита се утврдуваат 38 делегации и 6 делегатски единици и тоа:

1. За делегати од редот на корисниците на услуги:

— 29 собранија на ОСИЗ за социјална заштита (делегации) избираат и делегираат по еден и собранијата на основните заедници за социјална заштита од општините на подрачјето на град Скопје и тоа: Центар (1), Кисела Вода (1), Карпош (1), Чаир (1) и Гази Баба (1) делегат;

— од редот на активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ (1) делегат.

2. Избираат и делегираат од редот на давателите на услуги и тоа:

— собранијата на ОСИЗ за социјална заштита на: Штип, Радовиш, Гевгелија, Кавадарци, Титов Велес, Охрид, Струга, Гостивар и Тетово по еден делегат;

— собранијата на ОСИЗ за социјална заштита на: Струмица, Неготино и Прилеп по два делегата;

— Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Куманово три делегати;

— Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Битола четири делегати;

— собранијата на основните заедници за социјална заштита од општините на подрачјето на град Скопје избираат и делегираат и тоа: Центар (3), Гази Баба (2), Кисела Вода (2), Карпош (1) и Чаир (1) делегат;

— Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија — Скопје (1) делегат;

— Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — Скопје (1) делегат;

— Друштвото на генетичари и оплеменувачи на СРМ (1) делегат;

— следните шест делегатски единици избираат и делегираат секоја по еден заеднички делегат:

1. а) Републичко здружение на социјални работници на СР Македонија;

б) Сојуз на друштвата за помош на ментално ретардирани лица во СР Македонија;

2. а) Сојуз на дефектолозите друштва на СР Македонија;

б) Сојуз на глуви и наглуви — Републичка конференција.

3. а) Републичка конференција на Сојуз на цивилните инвалиди од војната;

б) Републичка конференција — Сојуз на слепи на СР Македонија.

4. а) Сојуз на лекарите на Македонија;

б) Републичко здружение на дистрофичарите на Македонија.

5. а) Сојуз за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на СРМ;

б) Здружение на клубови на лекувани алкохоличари на Македонија.

6. а) Сојуз на педагошките друштва на СРМ; и

б) Друштво за филозофија, социологија и политикологија на СР Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-154/1
16 март 1978 година
Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

153.

Врз основа на член 9 од Статутарната одлука за организацијата и остварувањето на самоуправањето во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и член 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, на својата седница одржана на 16 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

I

За членови на Изборната комисија за одржување на избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита се именуваат:

а) за претседател:

Никола Конески, дипл. правник — раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

за заменик:

Бахри Ислами, дипл. правник — судија на Судот на здружениот труд на Македонија.

б) за секретар:

Трајче Стипцаров, дипл. правник — началник на одделение во Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување,

за заменик:

Благоја Марковски, дипл. правник — самостоен стручен соработник во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

в) за член:

Горги Чурлинов, дипл. правник — началник на одделение во Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата; за заменик:

Коста Бутров, дипл. правник — началник на одделение во Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-152/1

16 март 1978 година

Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

154.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 16 март 1978 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

2. Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита ќе се одржат на 17 април 1978 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

3. Пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 16 март 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-153/1

16 март 1978 година

Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР

155.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 22 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонеси за општествена заштита на децата, што ќе се пресметуваат од личните доходи и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос,
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, и
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите по кои ќе се пресметуваат придонесите за општествена заштита на децата се утврдуваат и тоа:

1. на бруто личен доход од работен однос 0,45%,
2. на катастарски доход од земјоделска дејност 0,20%,
3. на личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност 0,50%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 40 од 9 февруари 1977 година.

Бр. 43

17 февруари 1978 година

Демир Хисар

Претседател,
Борис Граматковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР

156.

Врз основа на член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 27 од Статутот на Заедницата на основното образование на општината Демир Хисар, Собранието на СИЗ на основното образование, на седницата одржана на 17 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите, што ќе се пресметуваат и уплатуваат за обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница за основното образование на општината Демир Хисар се утврдуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 5,25%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 3,25%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 4,50%.

Член 2

По однос на обврзниците, основицата и пресметувањата на придонесот на образованието е основицата на која се плаќа данокот според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-9/1

17 февруари 1978 година
Демир Хисар

Претседател,
Борис Рутевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — РЕСЕН

157.

Врз основа на член 24 точка 3 од Статутот на СИЗ на основното образование — Ресен и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на СИЗ на основното образование — Ресен, на седницата одржана на 16 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на СИЗ на основното образование.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за основното образование изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 6% од бруто личниот доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 2%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 2%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 2%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Член 4

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 02-505/1 од 31. XII. 1976 година.

Дел. бр. 02-05/1
16 февруари 1978 година
Ресен

Претседател
Маре Димитриевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

158.

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност, од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност на граѓаните со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествената заштита на децата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,50% од бруто личен доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,03%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,55%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,55%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-24/1
20 февруари 1978 година
Ресен

Претседател,
Абдулаи Фахид, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ДЕБАР**159.**

Врз основа на член 31 став 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето „Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 16 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Дебар, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Дебар, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА****Член 1**

Придонесот за вработување се пресметува и плаќа од личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75%.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 02-41/2

28 февруари 1978 година

Дебар

Претседател,
Вело Делоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО**160.**

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата и член 23 став 5 и член 69 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата на културата за општина Кратово, на седницата одржана на 30 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА ВО 1978 ГОДИНА****Член 1**

Стапките на придонесот на Самоуправната интересна заедница на културата Кратово, се определуваат во висина и тоа:

- а) придонес од личен доход од работен однос од нестопанство — по стапка од 0,40%;
- б) придонес од доход на ОЗТ од стопанство — по стапка од 0,20%; и
- в) придонес од личен доход на земјоделци — по стапка од 0,15%.

Член 2

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон и други општи акти на Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Истата ќе биде објавена во „Службен гласник на општина Кратово“.

Број 08-92

16 февруари 1978 година

Кратово

Претседател,
Воислав Славковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА**161.**

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 14 став 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, на седницата одржана на 20 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ОЗТ, личниот доход од работен однос, земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1978 година.

Член 2

Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1978 година, изнесуваат:

- придонес од доход на основните организации на здружениот труд — 0,15%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството — 0,15%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,30%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,50%; и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,50%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-4/1

25 јануари 1978 година

Струмица

Претседател,
Миле Витанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ**162.**

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Заедницата на здрав-

ството и здравственото осигурување — Кочани, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите одржана на 21 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

При остварувањето на здравствената заштита надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување во Кочани, осигурените лица имаат право да ги користат следните средства на јавниот сообраќај: автобус во патниот и втора класа во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин одреден од претходниот став, на име трошоци за превоз на осигурените лица им се исплатува износ во височина на стварните трошоци и тоа за извршениот превоз по најкратката релација.

Член 2

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица изнесува:

1. ако се упатуваат во места на територијата на СР Македонија 80 динари;
2. ако се упатуваат во Скопје — 90 динари;
3. ако се упатуваат во места надвор од територијата на СР Македонија — 100 динари;
4. ако се упатуваат во другите републички и покраински центри — 130 динари.

Височината на надоместокот за осигурените лица до навршена 10 годишна возраст изнесува 50% од износите утврдени во смисол на претходниот став.

Член 3

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од член 2 од оваа одлука, се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае повеќе од 8 а помалку од 12 часа се исплатува 50% од надоместокот.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошоците и исхрана не се исплатуваат.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита бр. 307 од 25 јануари 1977 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 246
21 февруари 1978 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

163.

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани („Службен весник на СРМ“, бр. 34/76), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на седницата на Соборот на делегатите работници корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд на здравството даватели на услуги, одржана на 21 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката бр. 1661/75 година за стапките на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 16/76 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 244
21 февруари 1978 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

164.

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани („Службен весник на СРМ“, бр. 34/76), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — работници корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 21 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката број 1662/75 година за постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението за 1977 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 245
21 февруари 1978 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

165.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 22 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кочани, на седницата на Соборот на делегатите — работници — корисници на услугите, одржана на 21 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА****Член 1**

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице изнесува:

1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст 650 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1—7 годишна возраст — 1.000 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7—14 годишна возраст — 1.400 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице нац 14 годишна возраст — 1.750 динари.

Член 2

Надоместокот на трошоците за закоп за осигурено лице кое умрело и е закопано на подрачјето на друга општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, се исплатува според Одлуката на односната Заедница до колку таа е поповолна за него.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на неговото семејство кој ги издржувал до неговата смрт им се исплатува посмртна помош во висина од едномесечен просечен личен доход остварен во претходната година, односно во висина од едномесечен износ на пензијата.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за трошоците за закоп и посмртна помош на осигурено лице број 309 од 23. февруари 1977 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1978 година.

Број 247

21 февруари 1978 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

166.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, членовите 87, 88 и 207 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Соборот на делегатите корисници на услуги — работници на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 15 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете.

Член 2

На осигурениците — работници и лицата што вршат самостојни професионални дејности, им се обезбедува помош за спрема за секое новородено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;
2. на осигуреник — маж за случај на боледување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и во случај на породување на член на семејството — жена на која и се обезбедува здравствена заштита, додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на осигуреникот, односно по разводот на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош;
2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако татковството е утврдено врз основа на признание или судска одлука;
3. за усвоено дете до 1 година на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена помош;
4. висината на помошта за спрема на секое новородено дете изнесува 320,00 динари.

Член 3

Стручната служба на Заедницата ќе исплатува помош за спрема на новородено дете врз основа на писмена документација и тоа:

1. за исплата пред породувањето — доказ од лекарот-гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на оценката;
2. за исплата по породувањето — извод од матичната книга на родените;
3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа дете помош не е исплатена.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од првиот ден на наредниот месец од денот на донесувањето.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за спрема на новородено дете број 0206-529/18 од 16 мај 1975 год.

Број 0805-191/7

15 февруари 1978 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

167.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, членовите 89, 90, 91, 92 и 207 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Соборот на делегатите корисници на услугите — работници на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 15 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Општинската заедница на здравството и здравствено осигурување — Тетово.

Член 2

Во случај на смрт на член на семејството, на осигуреникот — работник или лице што врши самостојна професионална дејност, му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина од:

- 750,00 динари — за член на семејството до навршена една година живот;
- 1.120,00 динари — за член на семејството постар од една година до 7 години;
- 1.500,00 динари — за член на семејството постар од 7 години до 14 години; и
- 1.870,00 динари — за член на семејството постаро од 14 години.

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството кој тој ги издржувал до денот на смртта, им припаѓа:

- надоместок на трошоци за закоп 1.870,00 динари и
- посмртна помош во висина на просекот на личниот доход од претходната година, односно на пензијата примена од последниот месец.

Член 3

Надоместокот за трошоците за закоп, припаѓа на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено лице, а врз основа на извод од матичната книга на умрените, здравствената легитимација на појкиникот и уверение дека тие ги сносило трошоците за закоп.

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на осигуреникот или член на семејството на осигуреникот, ако смртта настанала во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд или друга дејност, односно по престанокот на својството осигуреник.

Член 4

Надоместок на погребните трошоци за осигурено лице умрено и закопано во местото на постојаното живеење, се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот, ако тоа за корисникот е поповолно.

Надоместок на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за време на престој во странство, се определува во висина на неопходно погребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Висината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Заедницата, земајќи го во предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од првиот ден на наредниот месец од денот на донесувањето.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместокот на трошоците за закоп на осигуреното лице и посмртна помош на членовите на фамилијата на осигуреникот број 0206-529/2 од 16 мај 1975 година.

Број 0805-191/8
15 февруари 1978 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

168.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, членовите од 81—86 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на рамноправна седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 15 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот за трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Закон, Статутот и со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица изнесува:

- 25 динари во рамките на подрачјето на Заедницата и тоа само за патување над 10 км. во паушален износ;
- 75 динари во други места на СР Македонија;

— 80 динари во Скопје;
 — 100 динари во другите места во СРМ; и
 — 125 динари во главните градови на Републиките на СФРЈ.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

1. 100% од утврдениот износ на патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа;

2. 50% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 8 часа или подолго од 12 часа.

Деца — членови на семејството на осигуреникот до навршени 7 години, имаат право на 50% од висината на надоместокот од претходниот став.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба, на осигуреното лице, должината на патувањето и други околности лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одобри само во случај кога превозот со други средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

Член 4

Осигуреното лице има право на надоместок на трошоците за превозот и кога превозот е извршен поради прием и испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружениот труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита се обезбедува во странство во смисла на одредбите на Статутот на Заедницата, се превезува од странство со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која осигуреното лице се лекува.

Член 5

Надоместокот на патните трошоци му припаѓаат и на придружникот на осигуреното лице ако по оценка на лекарот поединец, лекарската комисија или здравствената организација на здружениот труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место, му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зел на издржување, се смета дека придружник е потребен, ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен придружник.

Член 6

Ако осигурено лице, по посебни прописи, има право на бесплатно возење, при користење на превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Член 7

На осигурено лице, кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и на Правилникот за начинот на користење на здравствената заштита, не му припаѓа надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица.

Член 8

Аванс може да се исплатува во исклучителни случаи во висина од 50% од вредноста на потребните трошоци.

Член 9

Осигуреникот при остварување на здравствената заштита надвор од подрачјето на СР Македонија, покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување, има право и на трошоци за ноќевање во висина од 63 динари, само врз основа на поднесената потврда од организацијата каде ноќевал.

Член 10

Барањето на надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување, може да се поднесе во рок од една година по завршувањето на лекувањето, односно патувањето.

Член 11

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита број 0206-529/19 од 16 мај 1975 година.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од првиот ден на наредниот месец од денот на донесувањето.

Број 0805-191/9
 15 февруари 1978 година
 Тетово

Претседател,
 Звонко Блажевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО

169.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 15 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово и Одлуката за утврдување на најнискиот износ на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје од 20.12.1977 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово — на седницата на Соборот на делегатите работници-корисници ча услугите — одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствена заштита изнесува:

1. ако се упатува во места на територијата на СРМ — 80,00 динари;
2. ако се упатува во места надвор од територијата на СРМ — 100,00 динари;
3. ако се упатува во Скопје — 90,00 динари;
4. ако се упатува во другите републички и покраински центри 130,00 динари.

За деца до 5 годишна возраст се исплатува 50% од износите одредени во став 1 од овој член.

Член 2

Осигуреното лице остварува право на полна дневница кога патувањето и престојот во друго место трае повеќе од 12 часа, половина дневница од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува дневница.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-38/1
28 декември 1977 година
Берово

Претседател,
Александар Фурнациски, с. р.

170.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 15 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово и Одлуката на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување од 20.12.1977 година за утврдување на најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите — одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на помошта за спрема на новородено дете.

Член 2

Висината за помошта за спрема на новородено дете изнесува 350 динари за секое новородено дете.

Член 3

На осигурениците за сите осигурени случаи им припаѓа помош за спрема на новородено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;
2. на осигуреник — маж за случај на породување на брачна другарка која е осигурена како член на семејството;
3. на осигуреник за случај на породување друго женско лице кое е осигурено како член на семејството ако осигуреникот пред породувањето го исполнува условот од претходното осигурување;
4. помош за спрема на новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на воениот рок;
5. помош за спрема на новородено дете припаѓа и за дете родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на осигуреникот, односно после разводот на бракот на осигуреникот;
6. помош за спрема на новородено дете и за дете усвоено до 6 месеци ако за детето помош за спрема не е исплатувана;
7. помош за спрема на новородено дете припаѓа и за вонбрачно дете ако татковството е утврдено со правосилна пресуда.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-39/1
28 декември 1977 година
Берово

Претседател,
Александар Фурнациски, с. р.

171.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9, став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 15, став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово и Одлуката на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување Скопје за утврдување на најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице од ден 20.12.1977 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите — одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурено лице.

Член 2

Висината на надоместокот за трошоците за закоп на осигурени лица изнесува:

1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст 650 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст 1.000 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст 1.400 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години 1.800 динари.

Член 3

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на заедницата, ќе се исплатува спрема одлуката на Заедницата што го врши закопот на осигуреното лице ако тоа е поповолно за него.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено во странство за време додека боравело таму се одредува и изнесува во висина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 5

Во случај на смрт на осигуреник на членовите на потесното семејство им припаѓа посмртна помош во едностран износ во висина од основот на надоместок на личниот доход од претходната година ако осигуреникот до својата смрт ги издржувал.

Во случај на смрт на осигуреник-пензионер, посмртна помош припаѓа во висина на износот на пензијата примена во претходниот месец.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-40/1

28 декември 1977 година

Берово

Претседател,
Александар Фурнациски, с. р.

172.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 18, став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1978 година се определува во висина од 8% од што:

- за задолжителни видови на здравствена заштита — 2,80%;
- за останатите права од здравственото осигурување — 5,20%.

Основица за пресметување на придонесот за здравствено осигурување е бруто личниот доход на работникот.

Тарифата на придонесот на здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од — 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести кај обврзниците кои формираат доход од областа на стопанството, како и основните организации на здружениот труд регистрирани како установи кои со Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државни органи по дејности се распоредени во областа од 1 до 8, претставува остварениот доход на мален за пресметаните договорни и законски обврски, освен данокот на доход.

Основица за пресметување на придонесот за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести кај обврзниците кои не формираат доход, а се распоредени во областа 0 и 9 од споменатата Номенклатура, претставува бруто личниот доход.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести од — 0,50% од бруто основницата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот распоредени во областа 0 и 9 од Номенклатурата за вработените со договор за дело.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во стопанство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и другите општи акти на Заедницата основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки, односно тарифи пресметани за примена на нето личните доходи, односно приманата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износи, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог-уплатница.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, при уплатата на придонесот за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-42/1

28 декември 1977 година

Берово

Претседател,
Александар Фурнациски, с. р.

173.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 19 став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година се определува на 6%, од тоа:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита 3,50%;

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови 2,50%.

2. Паушалниот придонес по осигурено лице изнесува 60,00 динари и тоа:

— износот од 35,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и

— износот од 25,00 динари на име придонес за правата што заедницата самостојно ги утврдува.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 120,00 динари по член годишно од тоа:

— износ од 70,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и

— износ од 50,00 динари за правата од здравствена заштита што заедницата самостојно ги утврдува.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-42/1
28 декември 1977 година
Берово

Претседател,
Александар Фурнациски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Пред Општинскиот суд Скопје II, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Лидија Трипуновска од Скопје, со стан на ул. „Руди Чајевац“, кула Б-9, населба „Аеродром“, против тужениот Панче Трипуновски од село Петровец.

Се повикува тужениот Панче Трипуновски во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд Скопје II, а доколку не се јави во предвидениот рок ќе му се постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд Скопје II, П.бр. 2220/77. (27)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Назим Мифтари од Куманово, ул. „Правда Спасовска“ бр. 7, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против тужената Кадиша Мифтари, род. Кадриџи од Куманово, а од 1968 година живее во Турција со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе ѝ ја одреди за застапник Љиљана Ивановска, приправник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 180/78.

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Општинскиот суд во Струга, врз основа на член 84, став 2, точка 5 од ЗПП, на тужените: Грчески Михајлов Владо и Грческа Елена од село Радожда, на привремена работа во Франција со непозната адреса, по горенаведениот предмет, а по тужбата на тужителот Грчески Михајло од село Радожда, за поништување на договор за доживот-

на издршка, за привремен старател им го постави лицето Затуроски Митре, на работа во Медицинскиот центар — Струга. Привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката сè додека тужените или нивните полномошници не се појават пред судот, односно додека органот на старателство не го извести судот дека им поставил старател.

Од Општинскиот суд во Струга, П.бр. 870/77. (29)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак и алиментација по тужбата на Асибе Адеми, родена Шабани од село Доброшане, Тетовско, против тужениот Нијази Аметов Адеми од село Пришовце, Тетовско.

Се повикува тужениот Нијази Адеми кој се наоѓа привремено на работа во Западна Германија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на Општинскиот суд во Тетово или да одреди свој полномошник. Доколку во определениот рок не се јави на судот и не одреди свој полномошник, преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му биде поставен привремен старател кој во постапката ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 20/78. (29)

Пред овој суд се води тужба за утврдување делба на недвижен имот од страна на тужителите Савески Миле и Савески Богдан, двајцата од село Беловиште, Тетовско, против тужената Савеска Ристана, Петровска Горица и Савески Саво од село Беловиште. Вредност на спорот 500 н. динари.

Бидејќи тужената Петровска Горица сега живее во САД, со непозната адреса, се повикува да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе ѝ биде поставен привремен старател, кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 2/76. (30)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собранието на општината Чаир — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за доделување на стопанисување со ловиште број 1 (I реон) — „Скопска Црна Гора“ I и ловиште број 2 (II реон) — „Скопска Црна Гора“ II.

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се ловечки организации;
- да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
- да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кои се установуваат ловиштата;
- да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот за поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата да се поднесуваат до Секретаријатот за стопанство, општествено планирање и труд при Собранието на Општината Чаир — Скопје. (134)

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собранијата на општините Чаир и Гази Баба од Скопје

распишуваат

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ЛОВИШТЕ БРОЈ 3 (III) РЕОН — „СКОП- СКА ЦРНА ГОРА“ III

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се ловечки организации;
- да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
- да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште;
- да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рок за поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата се поднесуваат до секретаријатите за стопанство, општествено планирање и труд при Собранијата на општините Чаир и Гази Баба — Скопје. (135)

СОВЕТОТ НА ООЗТ — ДЕТСКА ПНЕВМО-ФТИЗИОЛОГИЈА ПРИ ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за именување директор на ООЗТ — Детска пневмо-фтизиологија (реизбор)

Услови:

- Кандидатот да е доктор на медицински науки, професор, доцент, примариус, магистар или лекар специјалист;
- да има најмалку 5 (пет) години специјалистички стаж;
- да има морално-политички квалитети и
- да се согласува да ги исполнува целите и задачите доколку се определени писмено за извршување до реизборот.

Со пријавата за конкурирање кандидатите да достават: документ за звањето или положен специјалистички испит; документ за стабот; согласност дека ќе ги исполнува целите и задачите доколку ќе бидат определени писмено за извршување до реизборот; за морално-политички квалитети; лекарско уверение, извод на родени и уверение за државјанство.

Некомплетирани пријави со потребните документи нема да бидат земени предвид за разгледување.

Рок за поднесување на пријави е 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (136)

Собирот на работните луѓе на Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови, врз основа на Законот за здружен труд, Законот за работните односи на СРМ и нормативните самоуправни акти на Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови, на седницата одржана на ден 6-III-1978 година, донесе Одлука број 02-66 со која се

распишува

КОНКУРС

за реизбор на раководни работни места во Работната организација и тоа:

1. Директор,
2. Шеф на сметководството,
3. Секретар.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, Законот за работните односи треба да ги исполнат и следните посебни услови:

— За работното место под реден број 1, да има висока, виша, средна стручна спрема или ВКВ работник од градежен смер. Да има работно искуство на раководно работно место и тоа за висока 2 години, виша 4 години, средна и ВКВ — 6 години;

— За работното место под реден број 2 да има средно образование од економски смер со најмалку 6 години работно искуство во книговодство;

— За работното место под реден број 3, да е дипломиран правник или да има виша управна школа со над 2 години работно искуство.

Покрај дадените услови кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови:

- да не се осудувани и против истите да не е покрената кривична постапка;
- да поседуваат организаторски способности;
- да имаат морално-политички квалитети и
- да не постојат пречки по член 511 од Законот за здружен труд.

Кандидатите кон молбата треба да приложат:

- диплома за завршено образование;
- доказ за работен стаж за раководно работно место и
- уверение дека не се осудувани и дека не се под истрага.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со бараните документи се поднесуваат до Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови.

Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување. (140)

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“, бр. 5/73), Собранието на општината Гази Баба — Скопје

распишува

КОНКУРС

за доделување на стопанисување со факултетското ловиште во село Трубареве

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се ловечки организации;
- да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
- да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште
- да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот за поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата да се поднесуваат до Собранието на општината Гази Баба — Секретаријат за стопанство и труд — Скопје. (142)

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопанското претпријатие „БРАТСТВО“, село Ростуше, Конкурсна комисија го објавува следниот

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за реизбор на раководни работни места:

1. Директор на работната организација,
2. Шеф на комерцијална служба,
3. Шеф на сметководството,
4. Шеф на Општа служба,
5. Шеф на работна единица Текстил,
6. Технички раководител.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За работното место под реден број 1 — да имаат високо образование од економска, правна или текстилно-техничка насока со три години работно искуство на раководни работни места;

2. За работното место под реден број 2 — да имаат висока стручна подготовка од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

3. За работното место под реден број 3 — да имаат висока стручна подготовка од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

4. За работното место под реден број 4 — да имаат висока стручна подготовка од правна насока со три години работно искуство во структурата;

5. За работното место под реден број 5 — да имаат висока стручна подготовка од текстилна насока со три години работно искуство во структурата.

6. За работното место под реден број 6 — да имаат висока стручна подготовка од текстилна насока со три години работно искуство во структурата.

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не им е изречена забрана за вршење такви работи од член 511 од Законот за здружен труд.

Кон молбите да се достават и следните документи:

- диплома за школска подготовка;
- потврда за работно искуство;
- уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага.

Стан не е обезбеден.

Молбите со другата документација да се доставуваат до Конкурсна комисија на Стопанското претпријатие „Братство“, село Ростуше, 91254 — Ростуше.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земаат во разгледување и ќе бидат вратени на кандидатите. (141)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76) и член 33 и 34 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76),

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд во Кичево и ќе именува заменик на Општинскиот јавен обвинител.

Заинтересираните кандидати покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови и член 32 од Законот за јавното обвинителство.

Пријавите со потребните документи кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Кичево — КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊА.

Рокот за пријавување за судија е отворен сè до изборот, а за заменик на општинскиот јавен обвинител 15 дена од денот на објавувањето. (139)

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73 година), Собранието на општината ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ,

распишува КОНКУРС

за доделување на стопанисување со ловиштето број 4 — „АРАЧИНОВО“

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се ловечки организации;
- да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
- да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште; и
- да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот на поднесување на барањето со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата да се поднесуваат до Собранието на општината ГАЗИ БАБА — Секретаријат за стопанство и труд — Скопје. (149)

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува КОНКУРС

за реизбор на еден наставник во звањето виши предавач по предметот Агрометеорологија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (143)

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува КОНКУРС

за:

1) еден наставник по предметот ТИПОЛОГИЈА НА ШУМИ И ПАСИШТА во звањето доцент или вонреден професор;

2) еден наставник по предметот ШУМСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА во звањето доцент;

3) еден наставник по предметот ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ во звањето доцент;

4) еден виш научен соработник или научен советник за областа ЕНТОМОЛОГИЈА во Одделението за заштита на шумите и дрвото;

5) еден виш научен соработник или научен советник за областа ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ДРВЈА во Одделението за одгледување на шумите;

6) еден виш научен соработник или научен советник за областа УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ СО РАСТ И ПРИРАСТ во Одделението за уредување на шумите;

7) еден виш научен соработник или научен советник за областа ШУМСКО СЕМЕНАРСТВО во Одделението за шумски култури и озеленување на населби;

8) еден научен соработник или виш научен соработник за областа МЕЛИОРАЦИЈА И КОНВЕРЗИЈА НА НИСКИ ДЕГРАДИРАНИ ШУМИ И ШИКАРИ во Одделението за одгледување на шумите;

9) еден научен соработник или виш научен соработник за областа ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ДРВЈА во Одделението за одгледување на шумите; и

10) еден соработник во звањето асистент или научен соработник за областа ШУМАРСКА ЕНТОМОЛОГИЈА во Одделението за заштита на шумите и дрвото.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет, Булевар Југославија, б.б. — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и најмалку по 1 примерок од самите трудови.

Пријавите, биографијата и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување. (144)

Врз основа на чл. 505 од Законот за здружен труд, а во врска со член 70 став 3од Статутот, Работничкиот совет на „Електромакедонија“ Скопје — ООЗТ „Електродистрибуција“ Радовиш, објавува

КОНКУРС

за именување (реизбор) на инокосен работоводен орган (директор во ООЗТ „Електродистрибуција“ — Радовиш

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка од електротехничка струка со работно искуство во струката од 4 години;

— да имаат виша стручна подготовка од електротехничка струка или општо техничка наобразба ОТО со работно искуство од шест години;

— да имаат средна стручна подготовка од електротехничка струка со работно искуство од шест години.

Кон молбите кандидатите да ги приложат следните документи:

Свидетелство за стручна подготовка.

Уверение за потребната практика.

Уверение дека не е осудуван и дека нема забрана за вршење на должноста инокосен работоводен орган.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетни документи комисијата нема да разгледува.

Молбите со потребната документација да се достават на адреса:

Електромакедонија — Скопје — ООЗТ „Електродистрибуција“ — Радовиш, ул. „22 Октомври“ бр. 16. (131)

Конкурсната комисија за именување на лица на раководни работни места на Ф-ка за кожи и кожна конфекција „МЕТОДИ МИТЕВСКИ — БРИЦО“ — Делчево, врз основа на член 106 од Статутот на фабриката и одлуката бр. 0201-115 до 27. 02. 1978 година на Работничкиот совет

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

— КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР

Кандидатите покрај општите услови предвидени во ЗЗТ, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено економски факултет со 2 години работно искуство или прв степен на правни факултет со 6 (шест) години работно искуство во кожарска струка.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи во работната организација.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се поднесуваат до конкурсната комисија при Ф-ка за кожи „ММ — БРИЦО“ — Делчево.

Некомплетни документи нема да се земат во разгледување. (123)

Врз основа на член 73 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76) и член 12 од Законот за органите за водење на постапката за прекршоци („Службен весник на СРМ“, бр. 36/73), Собранието на општината Крива Паланка

ОБЈАВУВА

дека ќе изврши избор на двајца судии на општински суд и еден судија за прекршоци во Крива Паланка

1. За судија на Општинскиот суд може да се пријави лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните услови:

— да е државјанин на СФРЈ;

— да е дипломиран правник;

— да има положен правосуден испит;

— да има работно искуство и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

2. За судија за прекршоци на Општинскиот судија за прекршоци може да се пријави лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните услови:

— да е државјанин на СФРЈ;

— да е дипломиран правник;

— да има положен правосуден испит, испит за судија за прекршоци, или без испит, но најмалку да има 2 години управна или судска практика или да бил на правни работи во ОЗТ и сл.;

— да има работно искуство и морално-политички квалитети за вршење на функцијата судија за прекршоци.

Заинтересираните лица може да се пријават до Собранието на општината Крива Паланка — Комисија за прашања на избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на објавата во „Службен весник на СРМ“. (124)

Конкурсната комисија на ОЗТ Фабрика за тули и керамида „Брегалница“, с. Кучичино — Кочани

распишува

повторен

КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети раководни работни места:

1. технички директор на Фабриката;

2. шеф на секторот за развој и инвестиции.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

За работи и работни задачи под број 1:

— кандидатот треба да има завршено технолошки, градежен, факултет за применета хемија со најмалку една година работно искуство, прв степен од соодветните факултети со три години работно искуство или средно хемиско-технолошко училиште со над 6 (шест) години работно искуство, при тоа кандидатите да поседуваат организаторски способности и да ја познаваат технологијата од гранката на глинената индустрија.

За работи и работни задачи под број 2:

— кандидатите треба да имаат завршено технолошки, факултет за применета хемија, со една година работно искуство, или прв степен од соодветните факултети со над три години работно искуство, средно хемиско-технолошко училиште или геолошко со шест години работно искуство.

Сите кандидати под еден и два треба да поседуваат морално-политички квалитети, да не се осудувани и да не се под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Потребните документи се доставуваат до Дирекцијата на фабриката во Кочани. (133)

Врз основа на член 83 и 84 од Статутот на Градежно-занаетчкото претпријатие „Ремонт“ — Скопје, Работничкиот совет на Работната организација ГЗП „Ремонт“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за именување на директор на работната организација (реизбор)

Покрај општите услови пропишани во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка од градежна, архитектонска, правна или економска насока;

— да имаат виша стручна подготовка од градежна, архитектонска, правна или економска насока;

— да имаат најмалку 5 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не ја доведеле во загуба или ликвидација организацијата каде работеле;

— да не им е со судска пресуда забрането вршењето на должноста директор на основна односно работна организација и да не се под истрага.

Рокот за поднесување на пријави е 15 дена по објавувањето.

Пријавите со потребната документација се доставуваат до Градежно-занаетчкото претпријатие „Ремонт“ — Скопје.

Некомплетираните пријави нема да се земаат предвид. (132)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Загубените печат и штембил под назив: „Централно основно училиште „Скендербеу“, с. Арачиново, Скопје, СР Македонија“. (859)

Свидетелство за завршено тутунско училиште издадено во Прилеп, на име Ветацокоски Јордан, ул. „Игески Илија“ бр. 33, Прилеп. (917)

Пасош МА-323629, издаден од ОВР — Берово на име Станоевска Данка, Пехчево. (984)

Ученичка книшка на име Ристе Ангелов, ул. „К. Мисирков“ бр. 6-а, Титов Велес. (4383)

Работна книшка на име Исмет Тоска, ул. „М. Ч. Филипошки“ бр. 236, Гостивар. (4384)

Свидетелство на име Мико Никодиноски, ул. „18 Ноември“ бр. 17, Гостивар. (4385)

Свидетелство од IV одделение на име Добрила Глигорова, с. Стамор, Делчево.

Свидетелство од IV одделение на име Барија Усеинова, Нова Населба, Делчево. (4387)

Свидетелство од VIII одделение на име Анифа Ибишова, ул. „М. Тито“ бр. 64, Делчево. (4388)

Воена книшка на име Векир А. Бајрами, ул. „Б. Кочоски“ бр. 20, Тетово. (4389)

Ученичка книшка од V одделение на име Насир Зибири, с. Каменјане, Тетово. (4390)

Свидетелство издадено од Гимназијата „А. Рускоски“ — Берово на име Ефтим Т. Клетнички, с. Негрево, Берово. (4391)

Свидетелство од VI одделение на име Доста Опорчукоска, с. Витолиште, Прилеп. (4392)

Диплома за завршено занаетчиско градежно училиште на име Гвозден Димитриоски, ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 13, Прилеп. (4393)

Свидетелство од VIII одделение на име Петар Трајкоски, Прилеп. (4394)

Свидетелство за занаетчиско градежно училиште на име Гвозден Димитриоски, ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 13, Прилеп. (4395)

Свидетелство за V одделение на име Алинури Хамзаи, с. Синичане, Тетово. (4396)

Свидетелство од IV одделение на име Басри Адеми, с. Длапкин Дол, Гостивар. (4397)

Лична карта на име Кариман Каримани, с. Шипковица, Тетово. (4398)

Свидетелство на име Талат Ислами, с. Врапчиште, Гостивар. (4399)

Работна книшка на име Станка Костадиновиќ, плоштад „Маршал Тито“ бр. 22, Гостивар. (4400)

Свидетелство од V одделение на име Блажо М. Чиплаковски, Берово. (4401)

Работна книшка на име Горица Талевска, с. Суводол, Битола. (4402)

Работна книшка на име Дичко Михајловиќ, с. Љубодраг, Куманово. (4403)

Свидетелство од I година, издадено од Занаетчкото училиште „П. Наков“ — Куманово на име Цветан Маневски, ул. „Г. Ѓаковик“ бр. 55, Куманово. (4404)

Воена книшка на име Страшко С. Илијевски, ул. „Бр. Радичевиќ“ бр. 19, Куманово. (4405)

Воена книшка на име Љупчо Гигов, ул. „Партизанска“ бр. 1, Т. Велес. (4407)

Свидетелство за VIII одделение на име Сафет Дехари, с. Каменјане, Тетово. (4408)

Свидетелство од IV разред, на име Несет Исмаили, с. Пирок — Тетово. (4409)

Свидетелство на име Аливеби Исмаили, с. Пирок — Тетово. (4410)

Извод на родените, на име Реџеп Г. Саиди, ул. „Ј. Сандански“ бр. 12 — Тетово. (4411)

Извод на родените, на име Харијед Саиди, ул. „Ј. Сандански“ бр. 12 — Тетово. (4412)

Извод на родените, на име Фикирије Саиди, ул. „Ј. Сандански“ бр. 12 — Тетово. (4413)

Извод на родените, на име Фикиријет Саиди, ул. „Ј. Сандански“ бр. 12 — Тетово. (4414)

Книшка за повластено патување, на име Иван Атанасовски, ул. „121“ бр. 7 — Тетово. (4415)

Одобрение за фирма, на име Јонуз Шакири, с. Доброште — Тетово. (4416)

Свидетелство од VIII разред, на име Иљо Крстовски, Тетово. (4417)

Свидетелство од I, II, III и IV година на име Наџи Мемети, ул. „И. Р. Лола“ бб — Тетово. (4418)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Шукрије И. Челипи, с. Каменјане — Тетово. (4419)

Диплома, на име Зулфиќар Муслиу, с. Чајле — Гостивар. (4420)

Свидетелство, на име Розета Талеска, ул. „Бл. Ружето“ бр. 45 — Прилеп. (4422)

Ученичка книшка од VIII одделение, на име Соња Манева, ул. „Б. Шемкоски“ бр. 24 — Прилеп. (4423)

Свидетелство за IV одделение, на име Спасен И. Гурмишоски, ул. „Орде Чопела“ бр. 2 — Варош — Прилеп. (4424)

Книшка од IV одделение, на име Блага Гокоска, с. Загорани — Прилеп. (4425)

Индекс бр. 240/74, на име Никола Велоски, ул. „Елп. Караманди“ бр. 16 — Струга. (4426)

Свидетелство за VIII одделение, на име Хани Камбери, с. Добридол — Гостивар. (4427)

Свидетелство од VIII одделение, на име Благоја Илиевски, с. Смиловци — Прилеп. (4428)

Свидетелство, на име Панда Николоска, ул. „М. Тито“ бр. 95/2 — Прилеп. (4429)

Воена книшка, на име Кирил Бумбароски, ул. „Орде Кобецо“ — Прилеп. (4430)

Книшка од V одделение, на име Кита Талеска, с. Подмол — Прилеп. (4431)

Свидетелство за завршено текстилно училиште, на име Славка М. Талеска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 248 — Прилеп. (4432)

Свидетелство за VIII одделение, на име Усам Казими, с. Слупчане — Куманово. (4433)

Режи карта, на име Невзат Р. Камили, ул. „Л. Лазарески“ бр. 4 — Гостивар. (4434)

Свидетелство од VIII годишно училиште, на име Алија Раим, ул. „Сл. Попоски“ бр. 26 — Гостивар. (4435)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Даме Груев“ од Градско, на име Каменова Стојна, с. Уланци — Титов Велес. (4436)

Уверение за шивачки занает бр. 469, издадено од Собранието на општината Ресен, на име Мерцановски Неат Рамадан, ул. „Преспанска“ бр. 23 — Ресен. (4437)

Диплома, издадена од ВПШ — Битола, на име Љубица Крстевска, ул. „Брегалница“ бр. 8-в — Битола. (4438)

Работна книшка, на име Васко Митровски, с. Оптичари — Битола. (4439)

Воена книшка, на име Ангелко Ангелов, ул. „Сл. Давчев“ бр. 17 — Титов Велес. (4440)

Свидетелство за VII одделение, на име Таип Шемоски, с. Пласница — Македонски Брод. (4441)

Свидетелство за IV разред, на име Јонуз Шериф Нухиу, с. Г. Речица — Тетово. (4442)

Свидетелство, на име Голубина Балдазарска — Берово. (4443)

Работна книшка, на име Драги Нечовски, с. Путурус — Битола. (4444)

Свидетелство за VIII одделение, на име Методија Томулески, с. Љубојно — Ресен. (4445)

Свидетелство за IV одделение, на име Надежда И. Гошева, с. Ново Село — Титов Велес. (4446)

Свидетелство за КВ шивач, на име Костадин Мојсов, ул. „Д. Најдов“ бр. 138 — Т. Велес. (4447)

Свидетелство од гимназија, на име Благоја Петрески, нас. „Керамидна“ бб — Т. Велес. (4448)

Свидетелство за КВ столар, на име Ахмет Гани, ул. „И. Р. Лола“ бр. 57 — Гостивар. (4449)

Работна книшка, на име Селам Муслиу, ул. „И. Р. Лола“ бр. 72 — Гостивар. (4450)

Свидетелство од VIII одделение, на име Исак Алиу, с. Форино — Гостивар. (4451)

Свидетелство од IV одделение, на име Салем Рамовиќ, с. Десово — Прилеп. (4452)

Диплома за погонски електричар, на име Борис Димовски, ул. „Бл. Николоски“ бр. 17 — Прилеп. (4453)

Свидетелство за VI одделение, на име Шабан Ибески, с. Преглово — Македонски Брод. (4454)

Свидетелство за VI одделение, на име Авзи Бајрами, с. Каменане — Тетово. (4455)

Воена книшка, на име Бејадин З. Бејадини, с. Челопек — Тетово. (4456)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Џемали Шаини, с. Стримница — Тетово. (4457)

Свидетелство од IV година учителска школа, на име Таир Демири, с. Желино — Тетово. (4458)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Шериф Кадрија, с. Стримница — Тетово. (4459)

Здравствена легитимација, на име Сеадете Исени, с. Стримница — Тетово. (4460)

Свидетелство за завршен испит, на име Таир Демири, с. Желино — Тетово. (4461)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Измете Кадрија, с. Стримница — Тетово. (4462)

Свидетелство од VIII одделение, на име Мирјана П. Калациска, с. Митрашинци — Берово. (4463)

Свидетелство, на име Вехап Амети, с. Радуш — Г. Петров. (4464)

Свидетелство од VIII одделение, на име Тошо Димовски, с. Градско — Титов Велес. (4465)

Воена книшка, на име Данко Тошевски, с. Војница — Титов Велес. (4466)

Уверение за фризер, на име Зоран Павловски, ул. „С. Симоновски“ — Гостивар. (4467)

Оружен лист, издаден од СУП — Тетово, на име Гаим Амети, с. Ларце — Тетово. (4468)

Диплома за матура, на име Маира Нуредини, с. Палатица — Тетово. (4469)

Свидетелство од IV разред, на име Зеќирја Тефики, с. Боговиње — Тетово. (4470)

Свидетелство од V одделение, на име Екрем Амзи, с. Лакавица — Гостивар. (4471)

Свидетелство од I, II и III одделение, на име Сафет Емри, ул. „Беличица“ бр. 83 — Гостивар. (4472)

Индекс, на име Ацо Атанасов, с. Цревулево — Штип. (4473)

Свидетелство од VIII одделение, на име Славко Чучуроски, кеј „9 Септември“ бр. 60 — Прилеп. (4474)

Работна книшка, на име Цене Алкова, ул. „Кр. Марко“ бр. 59 — Титов Велес. (4475)

Работна книшка, на име Митко Мишев, Градско — Титов Велес. (4476)

Свидетелство, издадено од ЦОУ „С. Стојменов“, на име Вангел Ѓорѓиев, с. Истибање, Кочани. (4477)

Свидетелство за завршен испит на Средно хемиско училиште, на име Богданка Ристеска, ул. „И. Р. Лола“ бб — Прилеп. (4478)

Уверение за завршен курс за електро заварувач, на име Петре Мијакоски, с. Волково — Прилеп. (4479)

Свидетелство за VIII одделение, на име Петре Трајкоски, ул. „Цане Коњарец“ — Прилеп. (4480)

Ученичка книшка, на име Даница Ѓорѓиоска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 167-а — Прилеп. (4481)

Здравствена легитимација, на име Зарије Емрули — Тетово. (4482)

Свидетелство за завршено основно училиште, на име Аднан Сулејмани, с. Врпчиште — Гостивар. (4483)

Свидетелство од IV одделение, на име Бејто Мусли, с. Дур. Река — Гостивар. (4484)

Работна книшка, на име Љиљана Спасова, ул. „4 Јули“ бр. 21 — Винаца. (4485)

Работна книшка, бр. 1967, на име Трајче Пејковски, с. Сопотница — Битола. (4486)

Свидетелство, на име Миле Стоилковски, с. М. Каменица — Битола. (4487)

Работна книшка, на име Кирило Димитриовски, с. Крклино — Битола. (4488)

Свидетелство за сидаро-тесар, на име Стојко Ристески, ул. „Лука Геров“ — Прилеп. (4489)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 22849, издадена од ЗСО — Струга, на име Сафет Цаноски, с. Окиси — Струга. (4491)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 22601, издадена од ЗСО — Струга, на име Акип Цаноски, с. Окиси — Струга. (4492)

Свидетелство за IV отделение, на име Халил Делили, с. Селце — Тетово. (4493)

Свидетелство, на име Фадил Цека, с. Ново Село — Тетово. (4494)

Пасош бр. 073750/74, издаден од ОВР — Тетово, на име Селим Зекири, с. Цепчиште — Тетово. (4495)

Свидетелство за IV клас, на име Медија Нејаззи, с. Каменјане — Тетово. (4496)

Свидетелство од VIII, на име Хафет Халити, с. Боговиње — Тетово. (4497)

Ученичка книшка од IV отделение, на име Рафет Куртиши, с. Синичане — Тетово. (4498)

Свидетелство од VII отделение, на име Рамадан Сатки, с. Каменјане — Тетово. (4499)

Уверение за завршен курс за радио механичар, на име Мирче Димовски, с. Радиовце — Тетово. (4500)

Диплома од техничко училиште, на име Танах Лазарески, ул. „Н. Тесла“ бр. 41 — Гостивар. (4501)

Ученичка книшка за III отделение, на име Влатко Трпчески, ул. „Републиканска“ бр. 5 — Прилеп. (4502)

Здравствена легитимација, на име Добрица Дојчиноска, ул. „Егејска“ бр. 80 — Прилеп. (4503)

Свидетелство од IV година бр. 40/4048, на име Лилјана Маркоска, ул. „М. Црвенкоски“ бр. 6 — Прилеп. (4504)

Диплома, издадена од Училиштето за занимања „Перо Наков“ — Куманово, на име Аце Русенски, ул. „11 Октомври“ бр. 39 — Куманово. (4505)

Свидетелство за VIII отделение, на име Наџбедин Велиу, с. Цепин — Струга. (4506)

Свидетелство, на име Петранка Јорданова, с. Сливци — Титов Велес. (4507)

Свидетелство од I клас полна гимназија, на име Рефик Речани, ул. „Београдска“ бр. 50 — Гостивар. (4508)

Свидетелство, на име Таил Махмира, с. Форино — Гостивар. (4509)

Работна книшка, на име Ордан Станкоски, с. Загорани — Прилеп. (4510)

Свидетелство за I клас, издадено од Економското училиште — Прилеп, на име Сузана Забрчанец, ул. „Гога Јанкулоски“ бр. 19-а — Прилеп. (4511)

Работна книшка, на име Зинка Цветковска, ул. „Д. Вожинов“ бр. 7/17 — Куманово. (4512)

Воена книшка, на име Миле Младеновски, ул. „В. Петкова“ бр. 22 — Куманово. (4513)

Воена книшка, на име Бајрам Рустемовски — Куманово. (4514)

Ученичка книшка, на име Нафи Азизи, с. Боговиње — Тетово. (4515)

Свидетелство, на име Таљат Салији, с. Боговиње — Тетово. (4516)

Свидетелство, на име Невзат Кули, ул. „Корушка“ бр. 13 — Тетово. (4517)

Здравствена легитимација, на име Редип Сулејмани, ул. „Полог“ бр. 61 — Тетово. (4518)

Свидетелство од VII отделение на име Шефки Јашари, с. Пирок — Тетово. (4519)

Свидетелство на име Ибрахим Мустафи, с. Боговиње — Тетово. (4520)

Свидетелство од V разред на име Решит Мислими, ул. „Б. Тоска“ бр. 262 — Тетово. (4521)

Возачка дозвола издадена од СВР — Скопје на име Садри Рушити, с. М. Речица — Тетово. (4522)

Свидетелство од IV отделение на име Гурѓа Маркоска, с. Д. Вањица — Гостивар. (4523)

Ученичка книшка на име Накил Весели, с. Белиште — Гостивар. (4524)

Работна книшка на име Декар Елези, с. Чајле — Гостивар. (4525)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана Мангароска, Скопје. (4526)

Воена книшка издадена од ВП 6592/18 на име Исак Синани, с. Радуш, Скопје. (4527)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Зоран Стојановски, Скопје. (4528)

Воена книшка издадена во Гнилање на име Халит Лозана, Скопје. (4530)

Свидетелство за завршено VIII отделение, издадено од ЦОУ „Владо Тасевски“ во Скопје на име Слободан Чижбановски, Скопје. (4531)

Слободна ученичка карта, издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Ленче Стојановска, Скопје. (4532)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Решат Сали, Скопје. (4533)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Стојан Павловски, Скопје. (4534)

Кредитно писмо бр. 08818 на износ од динари 1.000,00 и кредитно писмо бр. 08819 на износ од динари 2.000,00 на име Слободан Цаневски, ул. „Луј Пастер“ бр. 24 — Скопје. (4535)

Здравствена легитимација бр. 284030/1972 од 12. 12.1972 год., издадена во Скопје на име Јованчо Бекаровски, Скопје. (4536)

Работна книшка бр. 124/14. 08. 1952, издадена во Скопје на име Ислам Ибрахим, Скопје. (4537)

Работна книшка на име Хајран Нумановиќ, Скопје. (4538)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Лазо Лазовски, Скопје. (4539)

Воена книшка, издадена во Сараево на име Ѓорѓи Стојан Јовановски, Скопје. (4540)

Воена книшка, издадена во Задар на име Идриз Тофовски, с. Сарај — Скопје. (4541)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Фарук Асани, Скопје. (4542)

Индекс бр. 16758, издаден од Економскиот факултет во Скопје на име Тодор Николовски, Скопје. (4543)

Ученичка книшка за завршено IV отделение, издадена од Основното училиште „Доситеј Обрадовиќ“ во Скопје на име Игор Ицковски, Скопје. (4544)

СОДРЖИНА

	Страна
108. Закон за наградата „Гоце Делчев“ —	265
109. Упатство за водење на евиденција на вработените работници со неполно работно време и за склучените договори за извршување на повремени или привремени работи —	265
110. Решение за одредување научни организации на здружениот труд од областа на заштита на растенијата заради проверување на особините на средствата за заштита на растенијата —	267
111. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 63/77 од 9 февруари 1978 година	267
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
144. Решение за именување претседател и членови на Иницијативниот одбор за подготовки за конституирање на самоуправните интересни заедници на научните дејности —	268

145. Решение за распишување избори за делегати во самоуправните интересни заедници на научните дејности — — —	268	ДЕБАР	159. Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1978 година — — — — —	274
146. Решение за именување изборна комисија за спроведување избори за делегати во самоуправните интересни заедници од областа на образованието, науката, културата, физичката култура и вработувањето — — — — —	269	КРАТОВО	160. Одлука за стапките и придонесите на Заедницата на културата во 1978 година — — —	274
147. Решение за именување претседател, секретар, член и заменици на Републичката изборна комисија за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — —	269	СТРУМИЦА	161. Одлука за утврдување стапката на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност за ОСИЗ за социјална заштита за 1978 година — — —	274
148. Решение за распишување избори и за определување денот на одржувањето на изборите на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — —	269	КОЧАНИ	162. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	275
149. Одлука за определување бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — —	270	163. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за стапките на придонесот за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1978 година — — — — —	275	
150. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица се обезбедува право на додаток на деца — — — — —	270	164. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението за 1977 година — — — — —	275	
151. Одлука за изменување стапката на придонесот од личните доходи на работниците од земјоделска дејност за финансирање дејноста на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на град Скопје во 1978 година — — — — —	271	165. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — — — — —	276	
152. Одлука за определување бројот и составот на делегатите, бројот на делегациите и делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — — — — —	271	ТЕТОВО	166. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете — — — — —	276
153. Одлука за именување членови на Изборната комисија за одржување избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — — — — —	272	167. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — — — — —	277	
154. Решение за распишување избори на делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — — — — —	272	168. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	277	
ДЕМИР ХИСАР		БЕРОВО		
155. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните — — — — —	272	169. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	278	
156. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование — Демир Хисар за 1978 година — — — — —	273	170. Одлука за утврдување на износот на помошта за спрема на новородено дете — — — — —	279	
РЕСЕН		171. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурено лице — — — — —	279	
157. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за Самоуправната интересна заедница на основното образование — Ресен — — — — —	273	172. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година — — — — —	280	
158. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личниот доход на граѓаните за Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен — — — — —	273	173. Одлука за стапката на придонесот од кастарскиот доход и паушалниот придонес по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — —	280	